

1.	Наставен предмет	<b>ЛАДИЛНИ СИСТЕМИ</b>
2.	Шифра	<b>4М32ТИ09</b>
3.	Студиска програма	<b>ТИ</b>
4.	Семестар (изборност)	<b>летен (VIII)</b>
5.	Цели на предметот	Запознавање со примените на ладилната техника; Методи за ладење, замрзнување и складирање на храна; Ладилни системи во климатизација, индивидуални и централни; Топлински пумпи; Специфичности.
6.	Оспособен за (компетенции)	Познавање на ладилни технологии за храна и избор на соодветни ладилни системи; Клима уреди и машини за централно ладење и греење. Проектирање и експлоатација на ладилните системи.
7.	Услов за запишување на предметот	
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. "Ладилна системи", Р. Цицонков 2. "Ладилна техника", И. Черепналковски 3. "Refrigeration - Solved Examples", R. Ciconkov
9.	Број на кредити:	<b>5</b>
10.	Вкупен расположив фонд на време	<b>5 ECTS x 30 саати = 150 саати</b>
11.	Распределба на расположивото време	<b>40 + 5 + 10 + 60 + 5 + 30 = 150 саати</b>
	11.1. ПТН - Теоретска настава	<b>40 саати</b>
	11.2. ЛВ - Лабораториски вежби и теренска настава	<b>5 саати</b>
	11.3. АВ - Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет.	<b>10 саати</b>
	11.4. СУ - Самостојно учење, подготвка за тестови.	<b>60 саати</b>
	11.5. ТПЗ - Проверка на знаење со 2 теста (2 + 3 саати)	<b>5 саати</b>
	11.6. СЗ - Самостојно решавање на проект	<b>30 саати</b>
12.	Оценување	<b>10 + 70 + 20 = 100 бода</b>
	12.1. Посетеност на предавања до 10 бода (0,25 по саат)	<b>10 бода</b>
	12.2. 2 теста (35 + 35 бода)	<b>70 бода</b>
	12.3. Самостоен проект до 20 бода	<b>20 бода</b>
	<b>Студентот мора да освои најмалку по 30% од предвидените бодови на секој од тестовите.</b>	Оценки:
		од 50 до 60 бода   6 (шест)
		од 61 до 70 бода   7 (седум)
		од 71 до 80 бода   8 (осум)
		од 81 до 90 бода   9 (девет)
		над 90 бода   10 (десет)
13.	Услов за потпис и формален испит	<b>реализирани активности 11.2. и 11.6.</b>

неде ла	Предавања - теоретска настава		Лабораториски вежби и работа на терен		Аудиториски вежби	
	саати	тема	саати	тема	тема	тема
I	3	Вовед: примена на ладилната техника во разни области. Прехранбени продукти. Биохемиски и микробиолошки процеси кај прехранбените продукти.	1	Лабораторија: Практично запознавање со разни видови на ладилни системи.		
II	3	Ладилен синцир. Процеси на ладење, замрзнување и чување на прехранбените продукти.			1	Примери за топлински особини на прехранбени продукти.
III	3	Топлинска изолација на ладилниците. Топлински добивки на ладилниците, структура и пресметка.			1	Пресметка на време за ладење на прехранбените продукти.
IV	3	Типови (шеми) на ладилни системи со директно испарување.			1	Пресметка на време за замрзнување на прехранбените продукти.
V	3	Типови на ладилни системи со посредно ладење.			1	Пресметка на топлински мост.
VI	3	Автоматизација на ладилните системи.			1	Пресметка на потребните површини на ладилниците.
VII	3	Шеми на системи за ладна вода за централна климатизација.			1	Пресметка на топлинска изолација на ладилниците
VIII	2	Клима уреди со директно ладење. Кондензатори ладени со воздух и вода.			2	Прв тест на материјалот од I до VII недела
IX	3	Топлински пумпии: воздух-воздух, вода-воздух, вода-вода. Сончева енергија.			1	Пресметка на топлински добивки
X	3	Акумулација на студ. Лизгалишта. Ресивери, типови и функција. Помошна опрема.			1	Пресметка на топлински добивки
XI	3	Паралелни врски на повеќе компресори. Ладење на цилиндите на компресорите. Одвојувач на воздух.			1	Пресметка на комора за складирање на замрзнати продукти.
XII	3	Начини на поврзување на испарувачите, кондензаторите и компресорите. Специфичности кај цевните врски.			1	Пресметка на тунел за замрзнување.
XIII	2	Постапки и зафати по монтажа, при пуштање во работа на ладилните системи. Неправилности при работа и нивно одстранување.				
XIV			4	Работа на терен: Практично запознавање со разни видови на ладилни системи.		
XV	3	Ладилни флуиди и животната средина. Монреалски протокол и Кјото протокол. Алтернативни ладилни флуиди.				
XVI						
XVI					3	Втор тест на материјалот од VIII до XV недела
XVII						
	40		5		15	

Проект	Изработка на проект за ладилник	печатена форма
	- пресметка на потребните површини	печатена форма
	- пресметка на топлинска изолација на сидови, тавани, подови.	печатена форма
	- пресметка на топлинските добивки и вкупниот ладилен капацитет	печатена форма
	- избор и контролна пресметка на опремата за ладење	печатена форма
	- изработка на графичка документација	печатена форма